

СТУДИРАЈ И УЖИВАЈ

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПАКЕТ ЗА СТУДЕНТИ И ПОСТДИПЛОМЦИ

Јас _____ со основни

податоци: (Име и презиме)

| | |
|-------------------------------------|--|
| ЕМБГ: | |
| Адреса на живеење: | |
| Место: | |
| Бр. на лична карта / пасош: | |
| Контакт телефон: | |
| E-mail адреса: | |
| Бр. на трансакциска тековна сметка: | |

Податоци за студирање:

| | |
|----------------|--|
| Студент во: | |
| Адреса: | |
| Место: | |
| Бр. на индекс: | |

Барам да се овозможи / откаже пакетот за студенти и постдипломци.

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:

- Потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците. Информирам сум дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на личните податоци.
- Информирам сум за сите права и обврски кои произлегуваат од Општите услови на Банката за издавање и користење на пакетот за студенти и постдипломци, и истите ги прифаќам.

_____ 20__ година

Потпис на сопственикот

од Банката

Овластено службено лице

